

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

Излегува по потреба

Вторник, 27.12.2016 год

Бр. 11/2016

конт.тел 046-784-640; факс 046-  
784-641;

e-mail opstinavevcani@gmail.com www.vevcani.gov.mk

Ред.бр.....стр.1.

**1. Р Е Ш Е Н И Е**

за формирање на комисија за  
верификација, мандатни прашања,  
избор и именување.....1

**2. Р Е Ш Е Н И Е**

за верификација на мандат на  
член на Советот на општина  
Вевчани.....2

**3. Р Е Ш Е Н И Е**

за избор на член на Советот на  
општината за учество при  
склучување на бракови на  
подрачјето на општина Вевчани.....3

**4. ОДЛУКА**

за избор на Претседател на Совет  
на општина Вевчани.....3

**5. ОДЛУКА**

за утврдување на вредност на  
бодот за платите на државните  
службеници за 2017 година.....4

**6. ОДЛУКА**

за усвојување на програми за развој.....4

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа и врз основа на член 37 од Статутот на Општина Вевчани, градоначалникот на Општината го донесува следниот:

**ЗАКЛУЧОК**

за прогласување на Решението за  
формирање комисија за верификација,  
мандатни прашања, избор и именување

Се прогласува Решението за формирање комисија за верификација, мандатни прашања, избор и именување, донесено од Советот на Општина Вевчани на 25-та седница одржана на ден 23.12.2016 година.  
Бр. 09-1019/1  
27.12.2016

**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

Градоначалник,  
Цветомир Угриноски

Врз основа на чл.4 од Деловникот за работа на Советот на општина Вевчани, Советот на општина Вевчани на дваесет и петтата седница одржана на ден 23.12.2016 година го донесе следното:

**Р Е Ш Е Н И Е**

за формирање на комисија за  
верификација, мандатни прашања,  
избор и именување

1. Се формира Комисија за верификација, мандатни прашања, избор и именување која има за задача да изврши увид во доставеното уверение од страна на членот за неговиот избор, утврдување на неговиот

**Издавач:**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

**Компјутерска обработка:**

**СТРУЧНА СЛУЖБА НА**

**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

идентитет, и поднесува извештај со предлог за верификација.

седница одржана на ден 23.12.2016 година го донесе следното:

2. За претседател и членови на Комисија за верификација, мандатни прашања, избор и именување се избираат:

1. Александра Влајнкиноска (претседател)
2. Јасмина Бебекоска (член)
3. Ангелко Мурџески (член)

3. Решението стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Вевчани.

**Бр. 08-989/3**  
23.12.2016 гд.

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**  
**Претседавач,**  
**Спасе Кочовски**

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа и врз основа на член 37 од Статутот на Општина Вевчани, градоначалникот на Општината го донесува следниот:

**ЗАКЛУЧОК**

**за прогласување на Решението за верификација на мандат на член на Советот на Општина Вевчани**

Се прогласува Решението за верификација на мандат на член на Советот на Општина Вевчани, донесено од Советот на Општина Вевчани на 25-та седница одржана на ден 23.12.2016 година.

**Бр. 09-1019/2**  
27.12.2016

**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**  
**Градоначалник,**  
**Цветомир Угриноски**

Врз основа на чл.3 од Деловникот на советот на општина Вевчани, Советот на општина Вевчани на дваесет и петтата

**РЕШЕНИЕ**

**за верификација на мандат на член на Советот на општина Вевчани**

1. Се верифицира мандатот на член на Советот на општина Вевчани и тоа на:

**Устијан Шекуткоски** како нов член на Совет на општина Вевчани од коалицијата предводена од ВМРО – ДПМНЕ.

2. Решението стапува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Вевчани.

**Бр. 08-989/5**  
23.12.2016 год.

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**  
**Претседавач,**  
**Спасе Кочовски**

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа и врз основа на член 37 од Статутот на Општина Вевчани, градоначалникот на Општината го донесува следниот:

**ЗАКЛУЧОК**

**за прогласување на Решението за избор на член на Советот на општината при склучување на бракови на подрачјето на Советот на Општина Вевчани**

Се прогласува Решението за избор на член на Советот на општината при склучување на бракови на подрачјето на Советот на Општина Вевчани, донесено од Советот на Општина Вевчани на 25-та седница одржана на ден 23.12.2016 година.

**Бр. 09-1019/3**  
27.12.2016

**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**  
**Градоначалник,**  
**Цветомир Угриноски**

## ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

Градоначалник,

Цветомир Угриноски

Врз основа на чл.36 ст.1 точ.15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 27 став 1 од Закон за семејство (Сл. Весник на Р.М. бр. 9/96.....84/08) Советот на општина Вевчани на дваесет и петтата седница одржана на ден 23.12.2016 година донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**за избор на член на Советот на општината за учество при склучување на бракови на подрачјето на општина Вевчани**

1. Советот на општина Вевчани го овластува следниот член да учествуваат при склучување на бракови на подрачјето на општина Вевчани и тоа:

1. Устијан Шекуткоски

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Вевчани.

Бр. 08-989/6  
23.12.2016

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

**Претседавач,  
Спасе Кочовски**

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа и врз основа на член 37 од Статутот на Општина Вевчани, градоначалникот на Општината го донесува следниот:

**ЗАКЛУЧОК**

**за прогласување на Одлуката за избор на Претседател на Совет на општина Вевчани**

Се прогласува Одлуката за избор на Претседател на Совет на општина Вевчани, донесена од Советот на Општина Вевчани на 25-та седница одржана на ден 23.12.2016 година.

Бр. 09-1019/4  
27.12.2016

Врз основа на член 47 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), Советот на Општината Вевчани на седницата одржана на 23.12.2016 година, донесе:

**ОДЛУКА**

**за избор на Претседател на Совет на општина Вевчани**

**Член 1**

За Претседател на Совет на општина Вевчани се избира советникот **Даниел Мурџески.**

**Член 2**

Мандатот на претседателот на Советот на Општината Вевчани започнува од 23.12.2016 година и ќе трае се до одржувањето на нови избори за членови на Советот на Општината Вевчани.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен Гласник на општина Вевчани“. Бр. 08-989/9  
23.12.2016 год.

**ПРЕТСЕДАВАЧ**

**на седницата на советот на општина Вевчани**

**Спасе Кочовски**

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа и врз основа на член 37 од Статутот на Општина Вевчани, градоначалникот на Општината го донесува следниот:

**ЗАКЛУЧОК**

**за прогласување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2017 година**

Се прогласува Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2017 година, донесена од

27.12.2016 година

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ

бр.11 /2016Стр. 4

Советот на Општина Вевчани на 25-та седница одржана на ден 23.12.2016 година.

Бр. 09-1019/8  
27.12.2016

**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**  
**Градоначалник,**  
**Цветомир Угриноски**

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15 и 154/15), Советот на општина Вевчани, на седницата одржана на 23.12.2016 година, донесе

**ОДЛУКА**  
**за утврдување на вредност на бодот**  
**за платите на државните службеници за**  
**2017 година**

**Член 1**

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2017 година изнесува 76,80 денари.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Вевчани, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2017 година.

Бр. 08-989/13  
23.12.2016 год.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ**  
**Даниел Мурџески**

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа и врз основа на член 37 од Статутот на Општина Вевчани, градоначалникот на Општината го донесува следниот:

**ЗАКЛУЧОК**  
**за прогласување на Одлуката за усвојување**  
**на програми за развој**

Се прогласува Одлуката за усвојување на програми за развој, донесена од Советот на Општина Вевчани на 25-та седница одржана на ден 23.12.2016 година.

Бр. 09-1019/5  
27.12.2016

**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

**Градоначалник,**  
**Цветомир Угриноски**

Врз основа на член 21-б став 2 од Законот за буџет ( Сл весник на РМ бр.64/05, 4/08 ,103/08,156/09,95/10,180/11, 171/12, 192/15 и 167/16 ) и чл.36.ст.1.точ.15 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр 5/02) , Советот на Општина Вевчани на седницата одржана на ден **23.12.2016** година донесе :

**ОДЛУКА**  
**за усвојување на програми за развој**

**Чл.1.**

Советот на Општина Вевчани ја усвојува следната програма за развој за наредните три години и тоа:

1. Програма за развој- Изградба и реконструкција на локални патишта и улици- JDA

**Чл.2.**

Со оваа одлука се врши усвојување на планот за програми на развој за 2017, 2018 и 2019 година. Таа станува составен дел на буџетот за 2017 година.

**Чл.3**

Оваа одлука влегува во сила на денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Вевчани.

Бр. 08-989/10  
23.12.2016 год.

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**  
**Председател,**  
**Даниел Мурџески**

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетска програма	КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ	Ознака на буџетска/владина програма	ЈД
Развојна потпрограма	ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ И ПАТИШТА	Ознака на развојна потпрограма	ЈДА
Лице за контакт	Љупчо Мукоски	Тел. и телефакс	046 784 640
Функција:	Советник за урбанизам и комунални дејности	Е-маил	

ОПИС

Цели на развојната потпрограма (идентификација на цели кои ќе се постигнат со реализација на развојната потпрограма)	Подобрување на патна инфраструктура
Планирани активности	1.Изработка на проектна и техничка документација, 2.Распишување на тендерка постапка за избор на најповолен понудувач, 3.Изведба на градежни работи
Очекувани резултати / ефекти	Намалување на оштетување кај моторни возила ,комуникациска поврзаност помеѓу одделни делови на општината , растеретување на сообраќајот итн.
Ризик и претпоставки	неповолни временски услови, нерешени имотно правни односи
Датум на започнување со имплементација на проектот	01.03.2017
Датум на завршување на проектот	01.09.2019

Вкупна вредност	3.540.000,00			
Име на студија	Проект за иградба на улици			
Ниво на студија*				
Автор/Фирма, седиште				
Датум на изготвување на проектна документација				
Индикатори		2017	2018	2019
		500m	500m	500m

\*ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија)

ИП = Идеен проект

ГП=Главен проект

ПФС=Пред-физибилити студија

ФС=Физибилити студија

## ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА

Извор на финансирање	Статус на финансирање*	Динамика на финансирање						По 2018го дина
		Вкупен износ на проектот во МКД	Потрошено заклучно со 31/12/2015	Предвидени расходи за 2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Буџет (637)	с	3540000,00			1180000,00	1180000,00	1180000,00	
Буџетско учество		3000000,00			1000000,00	1000000,00	1000000,00	
ДДВ		540000,00			180000,00	180000,00	180000,00	

Самофинансирање (787)								
Вкупни донации								
Име на донатор**								
Име на донатор**								
Вкупни заеми								
Име на кредитор**								
Име на кредитор**								
Други извори на финансирање ***								
Вкупно		3540000,00			1180000,00	1180000,00	1180000,00	

\* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што покажува дека договорот не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).

\*\* Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој поодделно.

\*\*\* Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини организации и др.)